

Пребарувај

! На 1 февруари 2017 година, заврши промотивниот период на слободно користење на содржините на „Мета“. Во периодот што претстои го воведуваме новиот систем за пристап и за претплата. За начинот на пристап и за претплатата ќе информираме дополнително

ЗНМ ги осуди законите на Есад Рахиќ кон новинарите

Share

Tweet

G+

Share

Email

(mailto:?subject=&body=http://meta.mk/znm-gi-osudi-zakanite-na-esad-rahik-kon-novinarite/) (www.linksalpha.com/social/mobile)

Share

doc

(http://meta.mk/znm-gi-osudi-zakanite-na-esad-rahik-kon-novinarite/?upm_export=doc&lang=mk)

html

(http://meta.mk/znm-gi-osudi-zakanite-na-esad-rahik-kon-novinarite/?upm_export=html&lang=mk)

txt

(http://meta.mk/znm-gi-osudi-zakanite-na-esad-rahik-kon-novinarite/?upm_export=text&lang=mk)



Скопје, 20 февруари, 2017 - 18:31 (МЕТА) (<http://meta.mk/>)- Здружението на новинарите на Македонија ги осуди законите на поранешниот пратеник Есад Рахиќ, кој во неделата во интервју за „Телевизија 24“ ги предупреди новинарите да внимаваат што пишуваат за приведувањето на неговиот брат затоа што семејството Рахиќ има многу пријатели и не може да гарантира како ќе реагираат кога ќе ги сретнат новинарите на улица.





„Ваквите непримерни изјави преставуваат директен напад врз слободата на медиумите и имаат цел да ги замолчуваат новинарите. Ги повикуваме новинарите да ги почитуваат професионалните стандарди и да ги проверуваат фактите пред да ги објават информациите. Тоа особено се однесува кога известуваат за сензитивни теми поврзани со човековите права“, се вели во соопштението од ЗНМ.

ДЕСКОП ВЕРЗИЈА (?show_desktop_mode=true)

Од Здружението потсетуваат дека во случај на непрофесионално известување на медиумите, граѓаните можат да поднесат претставка во Советот на честа на ЗНМ и до Советот за етика во медиумите.

Категории:  Македонија (<http://meta.mk/category/makedonija/>)

Тагови:  Есад Рахик (<http://meta.mk/tag/esad-rahik/>) закани (<http://meta.mk/tag/zakani/>) ЗНМ (<http://meta.mk/tag/znm/>) новинари (<http://meta.mk/tag/novinari/>)

Share Tweet    (mailto:?subject=&body=<http://meta.mk/znm-gi-osudi-zakanite-na-esad-rahik-kon-novinarite/>)  (www.linksalpha.com/social/mobile)

Слични написи




ЗНМ ги осуди нападите врз Јовановски и Тричковски и застрашувањето новинари (<http://meta.mk/znm-gi-osudi-napadite-vrz-jovanovski-i-trichkovski-i-zastrashuvaneto-novinari/>)



Новинарите од регионот го осудија тепањето на колегите од Македонија и бараат остра реакција (<http://meta.mk/novinarite-od-regionot-go-osudija-tepaneto-na-kolegite-od-makedonija-i-baraat-ostra-reaktsija/>)



Една година тепање: Новинарите во Македонија станаа прва и крвава вест (<http://meta.mk/edna-godina-tepane-novinarite-vo-makedonija-stanaa-prva-i-krvava-vest/>)




Чавков треба да нареди поголемо полициско обезбедување на протестите (<http://meta.mk/koj-treba-da-naredi-pogolemo-politsisko-obezbeduvane-na-protestite/>)



ЦРМ бара „За заедничка Македонија“ да се погрижи за безбедноста на протестите (<http://meta.mk/tsrm-bara-za-zaednichka-makedonija-da-se-pogrizhi-za-bezbednosta-na-protestite/>)



Ахмети: Протестите се демократско право, но не треба да заземаат етничка и насилна димензија (<http://meta.mk/ahmeti-protestite-se-demokratsko-pravo-no-ne-treba-da-zazemaat-etnichka-i-nasilna-dimenzija/>)



МВР повикало 12 лица на распит за нападот врз новинарите (<http://meta.mk/mvr-povikalo-12-litsa-na-raspit-za-napadot-vrz-novinarite/>) **ДЕСКТОП ВЕРЗИЈА (?show_desktop_mode=true)**